

# Западен Балкан GEF 2 – Шпаркасе банка АД Скопје 2

**Земја:** Северна Македонија

**Број на проект:** 54619

**Деловен сектор:** Депозитарен кредит (банки)

**Еколошка категорија:** Финансиски институции

**Вид на инвестиција:** Приватен сектор

**Планиран датум на одобрување:** 27 Јуни 2023

**Статус:** Потпишан

**Објава на Резимето на проектот:** 30 Јуни 2023

## Опис на проектот

Долгорочен необезбеден кредит до ЕУР 1,0 милион за Шпаркасе Банка АД Скопје, од Програмата за Западен Балкан за финансирање на зелена економија на GEF 2.

## Цели на проектот

Со оваа програма ќе се поддржуваат инвестиции во зелени технологии, материјали и решенија со високи перформанси, за стамбени домувања или згради во приватна сопственост. Натомошното кредитирање ќе биде согласно техничките и финансиските критериуми наведени во Изјавата за политиките на GEF 2 Програмата за Западен Балкан. 100% од активностите се наменети за финансирање на зелени инвестиции.

## Влијание врз транзицијата

ЕТИ 80

**Зелено:** Проектот ќе придонесе кон градење на зелената економија преку посредување за проширување на кредитирањето за инвестиции во технологии од зелената економија за високи перформанси во стамбениот сектор.

**Конкурентност:** Проектот ќе придонесе кон поконкурентен финансиски сектор преку развивање на капацитетот на финансиските институции кои учествуваат во програмата.

## Информации за клиентот

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Шпаркасе Банка АД Скопје (ШБС) е универзална комерцијална банка и четврта банка по големина во Северна Македонија, која има 12,1% пазарен удел според вкупно средства. Таа е во 96,6% сопственост на Штаермаркише и Шпаркасе АГ, Австрија (Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Austria).

## Финансиско резиме на учество на ЕБОР

ЕУР 1.000.000,00

## Вкупна вредност на проектот

ЕУР 1.000.000,00

## Еколошко и социјално резиме

Финансиска институција (2019 ЕСП). ШБС е постоечки клиент и во Мај 2022 година доби ослободување да работи во согласност еколошките и социјалните правила пропишани од ЕБОР, сè до следниот период на доставување на извештајот. По добивањето на ова ослободување, ШБС ги исполни сите еколошки и социјални услови. ШБС вработи лица кои има квалификации за еколошки и социјални работа, делегираше еколошки и социјални одговорности на менаџмент и ги интегрираше критериумите на ЕБОР за проектните одговорности 9, за корпоративни и микро кредити, во политиката за кредитирање. Менаџментот ја посетуваат електронската обука на ЕБОР за екологија и социјални аспекти. ШБС ќе продолжи да испраќа годишни еколошки и социјални извештаи на Банката.

## Техничка соработка

**Техничка соработка (ТС):** ЕУР 2,965 милиони се доделени за техничка соработка на оваа Програма, со кои ќе се поддржат партнер финансиски институции и натамошното кредитирање (вклучувајќи поединци, колективно домување, добавувачи и продавачи на зелени технологии и обезбедувачи на услуги). Целта на техничката соработка е трансфер на да-се-знае вештини и подигнување на свеста за инвестиции во современи технологии на енергетска ефикасност во резиденцијалниот стамбен сектор. Техничката соработка за предложената трансакција е доделена од Специјалниот фонд на акционери на ЕБОР и Владата на Австрија, преку Партнерството на ЕБОР за високо влијание за климатска акција.

**Не-ТС:** Програмата Западен Балкан GEF 2 ќе биде поддржана и со ко-инвестициски грантови до ЕУР 9,63 милиони кои ќе бидат обезбедени од Европската Унија, преку Европскиот заедничкиот фонд за Западен Балкан, за инвестициска поддршка на натамошното кредитирање за имплементација на проекти кои се квалификуваат и се во линија со нивоата и критериумите за квалификување, наведени во документот за политиката на оваа Програма.

## Додадена вредност

Додадената вредност се постигнува со комбинирање на неопходното долгорочно финансирање, преку Шпаркасе Банка АД Скопје, со техничка поддршка, и инвестициска поддршка, во пакет кој промовира инвестиции во зелена економија за стамбени објекти.

## Контакт информации за компанијата

Милка Ратајковска – Јолеска  
milka.rataikoskajoleska@sparkasse.mk  
+389 2 3167714  
www.sparkasse.mk  
Васил Иљоски 14, 1000 Скопје, Северна Македонија

Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз транзицијата, може да се проверат [тука](#).

## Деловни можности

За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент.

За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) контактирајте не на:

Телефон: +44 20 7338 7168

Електронска адреса: [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

За проектите на Банката со државниот сектор, посетете ја веб страната [Набавки на ЕБОР](#):

Телефон: +44 20 7338 6794

Електронска адреса: [procurement@ebrd.com](mailto:procurement@ebrd.com)

## Општи прашања

За сите прашања околу проектите, можете да не контактирате преку онлајн [Образецот за прашања за ЕБОР](#).

## Еколошки и социјални политики (ЕСП)

[ЕСП](#) и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на „еколошки стабилен и одржлив развој“. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават информации, согласно релевантните практики, кои се поврзани со ризиците и влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените прашањата.

Повеќе информации за практиките на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може да пронајдете [тука](#).

## Интегритет и усогласеност

Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно најдобрите меѓународни практики. Проверката на интегритетот се врши на сите клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови проектите да не претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на проблемите во фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие заштитни напори, но помага и во мониторинг на ризиците поврзани со интегритетот на проектите во пост-инвестициската фаза.

КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност, на електронска адреса на [compliance@ebrd.com](mailto:compliance@ebrd.com). Сите работи кои ќе бидат пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи соодветна активност. Сите пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. Приговорите може да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката или јазик во земјите каде Банката има свои канцеларии. Доставените информации мора да бидат за општа добра намера.

## Пристап до Политика на информации (ППИ)

ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на овој линк - [Пристап до политики за информирање](#), за да дознаете кои информации се достапни на веб страната на ЕБОР.

Посебни барања за информации може да се достават преку [Формуларот за прашања за ЕБОР](#).

## Независен механизам на приговори за проектот (НМПП)

Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и организациите може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа намена.

НМПП независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува дека предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на информации; да определи дали Банката ги испочитувала еколошките и социјалните политики или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на [Пристапот до политиките на информирање](#), и онаму каде што е релевантно, да се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, истовремено спречувајќи идни неусогласувања со Банката.

Посетете ја веб страната [Независен механизам за проектната отчетност](#) (НМПО) за да дознаете повеќе за активностите и мандатот на истиот. Можете да [поднесете барање](#) за ревидирање или директно да го контактирате НМПО на електронската адреса [ipam@ebrd.com](mailto:ipam@ebrd.com) за да добиете упатства и повеќе информации за НМПО и за начинот на поднесување барање.